

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Елита Шуки – заменик претседател, м-р Мишо Василевски – член, и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот – „ПРИМАТЕКС БРАНКА“ ДООЕЛ Скопје, наш број 09-197/1 од 19.03.2018 година, изјавена против содржината на тендерската документација изготвена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.05-428/4/2018, за набавка на услуги – дезинсекција на подрачјето на општина Кочани, на договорниот орган Општина Кочани, врз основа на член 220 став (1) алинеја 2, а во врска со член 216 став (2) алинеја 3 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015 и бр.78/2015, 192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016 и бр.165/2017), на 17^{-та} Седница одржана на ден 04.04.2018 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата поднесена од „ПРИМАТЕКС БРАНКА“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против содржината на тендерската документација изготвена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.05-428/4/2018, за набавка на услуги – дезинсекција на подрачјето на општина Кочани, на договорниот орган Општина Кочани, **СЕ ОТФРЛА КАКО НЕДОЗВОЛЕНА.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно.**

Образложение

Жалителот „ПРИМАТЕКС БРАНКА“ ДООЕЛ Скопје, изјавил жалба против содржината на тендерската документација изготвена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.05-428/4/2018, за набавка на услуги – дезинсекција на подрачјето на општина Кочани, на договорниот орган Општина Кочани, во која наведува дека договорниот орган во тендерската документација сторил битни повреди на Законот за јавни набавки, односно дека истата не е била согласност со Законот за јавните набавки и довела или можела да доведе до дискриминација на економските оператори или ограничување на пазарната конкуренција.

Во одговорот на жалбата бр.05-428/6 од 29.03.2018 година, договорниот орган Општина Кочани наведува дека жалбените наводи се неосновани и предлага жалбата да биде отфрлена како недозволена или одбиена како неоснована.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, одржа седница, и при разгледувањето и испитувањето на жалбата и образложението на жалбените наводи, одговорот на жалбата доставен од страна на договорниот орган како и на сите списи на предметот доставени како писмени докази, согласно член 220 став 1, алинеја 2, а во врска со член 216 став 2 алинеја 3 од Законот за јавните набавки најде дека:

Жалбата е изјавена од овластен подносител.

Жалбата е недозволена.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е недозволена, од причина што жалителот навел дека изјавува жалба против содржината на тендерската документација, но истата е предвреме изјавена, бидејќи е поднесена пред отворањето на понудите во однос на дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со тендерската документација. Имено, жалителот жалбата до Државната комисија за жалби по јавни набавки ја доставил на 16.03.2018 година со препорачана пратка по пошта, додека отворањето на понудите било закажано за 30.03.2018 година.

Согласно со член 216 став 2 алинеја 3 од Законот за јавните набавки: „Жалбата се изјавува во рок од осум дена односно три дена кај постапката со барање за прибирање на понуди од денот на: - отворањето на понудите во однос на дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со тендерската документација, односно постапката за отворањето на понудите.“

Согласно член 220 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа

што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став 2 на овој закон“.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е недозволена, воопшто не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Од сето погоре изложено, се донесе решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.09-197/5
04.04.2018 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова

Доставено до:

- Архива,
- „ПРИМАТЕКС БРАНКА“ ДООЕЛ Скопје, ул.„Александар Македонски“ бр.46А, Скопје
- Општина Кочани ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 Кочани